

SIEMENS

Кратко упатство


⚠ Внимание

Пред користењето на машината за перење прочитајте го упатството за употреба и поставување и потоа ракувајте.

Пред првото перење

- ❑ Изберете го јазикот на текстовите во полето со покажувачи.
- ❑ Наместете го часовникот. Постапете како што е опишано во упатството за употреба.


Подгответе ја облеката






- i Проверете дали барабанот за перење е празен. На тој начин може во целост да се користат предностите на сензорот за наполнетост.



Вклучете го уредот





Изберете програма



Наполнете облека

Полнете го барабанот за перење само до наполнетост од 100 %.

Дозирајте го средството за перење соодветно на препораката во полето со покажувачи; внимавајте и на податоците од производителот на средството за перење.




Промена?


Погледнете во упатството за употреба.




Започнете ја програмата




По перењето




Исклучете го уредот



Ако не се отвора вратата за полнење проверете дали е вклучено обезбедувањето за децата/блокадата на уредот.



Ако е така, притискајте го копчето "start/stop" 4 секунди.



Преглед на програмите

Времето на програмата се продолжува со избор на екстра функциите **"Vorwäsche"** (предперење), **"Flecken"** (дамки), **"Extraspülen"** (дополнително плакнење) и **"Knitterschutz"** (заштита од туткање). Изборот на **"Knitterschutz"** (заштита од туткање) не предизвикува продолжување во програмите **"Koch/Bunt"** (вриење/шарено) и **"Bunt eco"** (шарено, еколошки).

Вид на облека Внимавајте на налепниците за одржување	Количина на облека до	Програма*	Во полето со покажувачи
Отпорен текстил, текстил отпорен на вриење, на пример од памук или лен 	6,0 kg	Шарена облека kalt (студено), 30, 40, 50, 60, 70 °C Облека за вриење 80, 90 °C	"Koch/Bunt" (вриење/шарено) или "Ko/Bu"
Текстил лесен за одржување, на пример од памук, лен, синтетика или комбинирано платно 	3,0 kg	Лесно за одржување kalt (студено), 30, 40**, 50, 60 °C	"Pflegeleicht" (лесно за одржување) или "Pfleg"
Чувствителен текстил што може да се пере, на пример од сатен, синтетика или комбинирано платно 	2,0 kg	Нежна облека kalt (студено), 30, 40 °C	"Fein" (нежно)
Текстил од волна за рачно или машинско перење или текстил со волна во составот, на пример од кашмир, мохер или ангора 	2,0 kg	Волна kalt (студено), 30**, 40 °C	"Wolle" (волна)
Малку извалкани блузи или кошули 	2,0 kg	Блузи/Кошули kalt (студено), 30, 40, 50, 60 °C	"Blusen/Hemden" (блузи/кошули) или "Hemd"
Модерен текстил од микро влакна или текстил со големо учество на микро влакна во составот, на пример: GoreTex или SympaTex 	2,0 kg	Микро влакна kalt (студено), 30, 40 °C	"Mikrofaser" (микро влакна) или "Mikro"
Текстил од свила за рачно и машинско перење 	1,0 kg	Свила kalt (студено), 30 °C	"Seide" (свила)
Текстил и облека од памук со лесно одржување – разни видови облека може заедно да се перат 	3,0 kg	Мешано kalt (студено), 30, 40 °C	"Mix" (мешано)
Нормално до мошне извалкана шарена облека, на пример од памук или лен. 	6,0 kg	Шарено Еко kalt (студено), 30, 40**, 50, 60**, 70 °C	"BuntEco" (шарено, еколошки) или "BuEco"
Завеси и текстил од комбинирано платно 	3,0 kg	Завеси * kalt (студено), 30, 40 °C	"Gardinen" (завеси) или "Gard."

Дополнителни програми

Дополнителни програми во полето со покажувачи	Примена
Плакнење "Spülen" или "Spül."	Плакнење со завршно центрифугирање за плакнење на рачно испрана облека или за штиркање. Намален број на вртежи на центрифугата.
Центрифугирање "Schleudern" или "Schl."	Центрифугирање на рачно испрана облека. Растворот за перење или водата од плакнењето се испушта пред центрифугирањето. Намален број на вртежи на центрифугата.
Испуштање вода "Abpumpen" или "Pump"	Испуштање на водата што се наоѓа во барабанот за перење.

* Кај програмите без предперење ставете го средството за перење во комората II (лево), а кај програми со предперење поделете го средството за перење во коморите I и II

** Вклучување на програмата со избор на "Flecken" (дамки) за проверка според EN 60 456 и IEC 60 456, односно повикувајќи се на истите.

Дополнителни информации ќе прочитате во упатството за употреба и поставување. Молиме внимателно прочитајте ги истите, постапувајте според нив и внимавајте на безбедносните совети.